

Повеќенаменски дијагонални ножици

462/1VDEBI



Profiles




Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење индукционо појачани
- полирани челусти
- завршна површина: хромирани по стандард ISO 1456:2009
- робусни рачки изолирани со двокомпонентни навлаки
- изработени по стандард EN 60900


Предности:

- Гулење на изолација од единечни проводници од 1,5 мм и 2,5 мм



| Barcode | L | B | A | C | Icon |
|---------|---|---|---|---|------|
|---------|---|---|---|---|------|


| | | | | | |
|--------|-----|----|----|----|-----|
| 624060 | 160 | 21 | 10 | 22 | 214 |
|--------|-----|----|----|----|-----|



Retail packaging

| Barcode | MA | MB | MC | Icon |
|---------|----|----|----|------|
|---------|----|----|----|------|

| | | | | |
|--------|-----|----|----|-----|
| 624060 | 275 | 60 | 32 | 215 |
|--------|-----|----|----|-----|



Transport packaging

| Barcode | Hand icon | TA | TB | TC | Icon |
|---------|-----------|----|----|----|------|
|---------|-----------|----|----|----|------|

| | | | | | |
|--------|---|----|-----|----|------|
| 624060 | 4 | 84 | 318 | 63 | 1015 |
|--------|---|----|-----|----|------|